

BLUONYX - MEMORIJA ZA MOBILEN OD 40GB



Компанијата "Agere" го произведе BluOnyx додатокоот за

мобилен. Тој е опремен со Bluetooth, кој испраќа фајлови на мобилниот телефон. Големината на вградената меморија во BluOnyx варира од 1GB до 40GB. Цената, исто така, варира од 100 до 250 долари. Димензиите му се 85 x 54 x 6 (15) мм. Направата може да се користи и како обична флеш меморија.

SAMSUNG SCH -V960 СО ОПТИЧКИ ЏОЈСТИК

Последниот клизач од "Samsung", SCH -V960 - првиот мобилен телефон со оптички џојстик. Едноставно го движите прстот по него и курсорот на екранот се движи. Тоа е неговата главна предност пред обичните



телефонски џојстици. Со овој џојстик можете да кликате по иконите на дисплејот исто како и кај лаптопите. Од останатите технички карактеристики има и 2Мр камера, Bluetooth,

сензорен дисплеј, кој ја регулира светлината во зависност од осветлувањето. Во Кореја овој телефон ќе се појави кон крајот на месецов, а кога ќе го има во другите земји никој ништо не кажува.

NOKIA 8800 SIROCCO BRIAN ENO SIGNATURE EDITION

Компанијата "Nokia" и авангардниот музичар Brian Eno



организираа хуманитарна акција. Парите кои ќе се земат од продажбата на десетте телефони Nokia 8800 Sirocco Brian Eno Signature Edition, ќе бидат донирани за добротворни цели за поддршка на два проекта - програма за борба против сидата (Keiskamma Aids Treatment) и програма за заштита на природата (The World Land Trust). Овие десет телефони Nokia 8800 Sirocco се разликуваат по тоа што имаат потпис од Brian Eno. Секој телефон ќе има свој уникатен број. Аукцијата стартуваше на 8 јануари, а ќе трае до 12 февруари. Да спомнеме и дека Brian Eno создаде soundtrack за моделот Nokia 8800 Sirocco.

ASUS KARAOKE TELEFON

Компанијата "ASUS" позната по своите компјутери, одвреме-навреме произведува и по некој телефон.

Сега го претстави телефонот на преклопување ASUS Z801. Овој модел има необични функции како, на пример, караоке. Додека се слуша песната на дисплејот се појавуваат зборовите од неа. Овој телефон им е наменет на оние кои сакаат да пеат. Ако ги погледнеме техничките карактеристики, тие исто така



нема да разочараат: 2Мр камера, 260к QVGA дисплеј, Bluetooth со A2DP, вграден MP3 плеер, FM радио, диктафон. Информациите за цената, како и кога овој телефон ќе се појави во продажба, сè уште не се знаат.